

Блажо ДИМИТРОВ

РАЗВОЈ НА ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКОТО ЗАНАЕТЧИСТВО НА ПОДРАЧЈЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ПО ОСЛОБОДУВАЊЕТО

1. ВОВЕД

Занаетчиството воопшто, па и дрвопреработувачкото, е форма на производствено-преработувачка дејност која се врши од страна на занаетчиски работници, при што тие учествуваат лично и непосредно во производствениот процес. Во занаетчиството, преработката и обработката на сировините и материјалите (во овој случај дрвото), се врши претежно со рачна техника и со посебна вештина, стекната со претходна работа на занаетчијата како занаетчиски ученик, помошник, пред да стане самостоен мајстор. Од домашната преработка и обработка се разликува по тоа што, на занаетчијата оваа негова занаетчиска дејност не му е споредна, туку главна и, по правило, единствена дејност.

Во поранешните периоди, занаетчиството се карактеризирало уште и со тоа што занаетчијата работел по порачка т.е. за познат купувач, со кој доаѓал во непосреден контакт, додека денес оваа карактеристика не е од значење за дефинирање на поимот занаетчиство. Денес, приличен број занасти од индивидуалниот сектор и скоро сите во општествениот, работат и за непознати потрошувачи, за локалните пазари, или за поширокото подрачје.

Занаетчиското производство се разликува од фабричкото, односно индустриското, покрај другото, и по тоа што во рамките на занаетчиската дејност занаетчијата ја внесува сета своја техничка умешност, вештина и лична работоспособност. Друга разлика е и тоа што, производствениот процес во индустриското производство е расченет на голем број делови и работни операции, при што извршувањето на една од нив бара помала техника.

ничка умешност и вештина одошто во занаетчиското производство, каде што занаетчијата извршител мора да го познава целиот процес со сите негови работни операции.

Меѓутоа, и покрај изнесените основни карактеристики на занаетчиското производство и неговите разлики од индустриското, сепак, е доста тешко да се повлече јасна и точно определена граница меѓу индустриското и занаетчиското производство. Исто така, прилично е тешко да се постави јасна граница меѓу различните видови занети, бидејќи доста често занаетчиско производство е комбинирано од дејноста на повеќе видови занети.

Во периодот по ослободувањето, кај нас, воопшто во занаетчеството, па и во дрвопреработувачкото, се организирани и работат занаетчиски дејности во форма на занаетчиски претпријатија, занаетчиски задруги, занаетчиски работилници и занаетчиски дуќани.

Занаетчиските дуќани, занаетчиските претпријатија и занаетчиските задруги (занаетчиски организации), според член 1, став 1 од Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија од 1954 година*), се „самостојни организации, чиј предмет на работење е вршење занаетчиска дејност“. Исто така, во член 2 од оваа Уредба, стои дека „занаетчиските дуќани може да бидат самостојни стопански организации (самостојни занаетчиски дуќани) или во состав на занаетчиско претпријатие, односно занаетчиска задруга, или друга стопанска организација“. Во член 12 стои дека занаетчиски дуќан може да се основе врз средства во општествена сопственост или врз средства во приватна сопственост, додека, пак, занаетчиско претпријатие можело да се заснове само врз средства во општествена сопственост, а занаетчиска задруга можело да се заснове и врз средства што ги внесувале во задругата нејзините основачи.

Во 1958 година била донесена посебна Наредба за стопанските дејности што се сметале за занаетчиски**). Според неа, во занаетчиските дејности, покрај другите, се издиференцирани металопреработувачката, електротехничката, хемиската, дрвопреработувачката и др. Во рамките, пак, на дрвопреработувачката биле опфатени следниве занети и дејности: коларска и изработка на дрвени каросерии, бочварско-качарска, дровостругарска, столарска, длаборезачка (копаничарска), дрвомоделарска и дровкалапарска, изработка на чамци и помали пловни објекти и кошничарско-дрвоплетарска.

Во наредниот период, како резултат на напредокот и развојот на производствените сили и односи кај нас, доаѓа и до значителни промени во класификацијата и номенклатурата на производствените дејности воопшто, и во занаетчеството. Така, во 1976 година, според Одлуката за единствена класификација

*) УРЕДБА за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54.

**) НАРЕДБА за стопанските дејности што се сметаат за занаетчиски. „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/58.

на дејностите***), сите дејности се распоредени во 14 области. Занајчиските дејности се распоредени во областа 09-Занајчичество и лични услуги, во која влегува дрвопреработувачкото занаетчество од приватниот сектор, а пак, производственото занаетчество од општествениот сектор е распоредено во индустриската, односно, во индустриската за преработка на дрвото.

Како што се гледа од изнесеното, и во периодот по ослободувањето, кај нас, во некои области, во кои влегува и занаетчиството, егзистира, покрај општествениот сектор, и секторот во индивидуална (приватна) сопственост. Така, и во областа на дрвопреработувачкото занаетчество е организирана дејноста во општествениот сектор и во секторот на дрвопреработувачко занаетчество со средства на граѓаните.

Со цел да се добие претстава за состојбата и развојот на дрвопреработувачкото занаетчество во нашата република во повоениот период, во овој труд е направен осврт врз него, посебно во индивидуалниот (приватниот) сектор и посебно во општествениот сектор.

2. ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКО ЗНАЕТЧИСТВО ВО ИНДИВИДУАЛНИОТ СЕКТОР

Според расположивите податоци, на подрачјето на СР Македонија во повоениот период (податоците се однесуваат на периодот од 1951 до 1974 година), во индивидуалниот сектор, просечно годишно имало по околу 1.169 дрвопреработувачки дуќани (работилници). Тоа е околу 11,4% од вкупниот број занаетчиски дуќани во индивидуалниот сектор во Републиката, или 6,6% во однос на дрвопреработувачките дуќани на ниво на СФРЈ. Меѓутоа, во периодот по 1954 година се забележува тенденција на осетно спаѓање на бројот на дрвопреработувачките дуќани. Така, во 1954 имало 1.699, а во 1974 година само 1.107 дрвопреработувачки дуќани во СР Македонија.

По одделни дејности, бројот на дрвопреработувачките дуќани го имал следново процентно учество: столари 50,3%, којлари 21,0%, бочваро-качари 10,6%, дрвостругари 7,8%, длаборезачи 0,3%, корпароплетачи 2,4%, тапетарско-декоратори 0,4%, услужно бичкации 1,7% и други 5,4%. Значи, во овој период, во приватното дрвопреработувачко занаетчество во Републиката над 1/2 биле стolarски дуќани.

Слични тенденции како кај бројот на дрвопреработувачките дуќани се забележуваат и кај бројот на вработените. Се забележува дека бројот на вработените значително се намалува. Така, на пример, во 1954 године биле вработени 2.094, а во 1974 само 1.201. Во овој период просечно годишно биле вработени околу 1.403 работници, од кои 1.169 биле сопственици, а само 235 занаетчиски работници. Вработените имаат доста неповољна ква-

***) ОДЛУКА за единствена класификација на дејностите. „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76.

лификациона структура, а, што е уште понеповолно, нивната квалификациона структура има тенденција на опаѓање. До влошување на квалификационата структура на вработените, покрај другото, дошло и поради одредени законски бенефиции и попуштања при отворањето на занаетчиски дуќани. Така, на пример, во чл. 14 од Законот за вршење занаетчиска дејност од 1974 година стои: „По исклучок, занаетчиски дуќан може да основе и лице што нема стручно образование во смисла на чл. 13 од овој закон, ако докаже дека е стручно оспособено за вршење определена занаетчиска дејност“*).

Можеме да констатираме дека дрвопреработувачкото занаетчичество во индивидуалниот (приватниот) сектор, во периодот по ослободувањето, а особено по 1951/54 година, стагнира и опаѓа. Тоа го потврдува и опаѓањето на бројот на дуќаните, вработените (сопствениците и вработените работници кај нив) и учениците. Можеби и најголем проблем за ваквата состојба е незаинтересираноста на млади кадри за вработување во овој сектор. Само за илустрација да наведеме дека во 1954 година во дрвопреработувачкото занаетчичество на овој сектор во нашата република имало 924 ученици. Нивниот број во 1964 е намален на 364, а во 1974 година само на 96. Од тоа може да се заклучи дека најголемиот број дуќани останале без ученици без подмладок. Причините, пак, за тоа се бројни, меѓу кои, секако, најважни се што младите наоѓаат поголем интерес за изучување други занимања и училишта и вработување во општествениот сектор, зашто за отворање занаетчиски дуќан, покрај другото, се потребни соодветни материјални и финансиски средства и сл.

3. ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКО ЗНАЕТЧИСТВО ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР

Бројот на дрвопреработувачките занаетчиски капацитети во општествениот сектор, во СР Македонија, од 169 во 1951 година се намалил на 84 во 1954, потоа на 34 во 1958, 22 во 1968 и само 12 во 1975 година. Од ова јасно се гледа дека во периодот по ослободувањето, како резултат на повеќе општествено-економски влијанија во нашето стопанство, во првите десетина години се организираат и работат голем број вакви занаетчиски организации, а потоа тој број нагло се намалува. До намалување на бројот на овие дрвопреработувачки организации (претпријатија, задруги, дуќани) доаѓа поради разни интеграциони зафати (спојувања, припојувања) како во рамките на занаетчеството, така и со индустријата, но, и поради ликвидација на некои кои работеле нерентабилно и слично.

Сето ова претставува значајна општествено-економска тенденција и промена во областа на преработката и обработката на дрвото, бидејќи поголемиот број денешни дрвеноиндустриски

*) ЗАКОН за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните. „Службен весник на СРМ“, бр. 9/74.

организации настанале преку разни интеграциони трансформации и процеси во стопанството, а во тие рамки и во дрвопреработувачкото занаетчичество.

Дрвопреработувачкото занаетчество во општествениот сектор е значајно и по тоа што во периодот по ослободувањето вработува значителен број работници. Така, во периодот од 1951 — 1975 година, просечно годишно во овој сектор биле вработени по околу 1.407 работници. Тоа претставува околу 10,7% од вработените во општественото занаетчество во Републиката, или 7,2% од вработените во оваа занаетчиска дејност на ниво на СФР Југославија.

Меѓутоа, се забележува тенденција на опаѓање на бројот на вработените и во овој сектор од дрвопреработувачкото занаетчество. Тоа е и донекаде разбираливо, бидејќи, како што е истакнато, и бројот на дрвопреработувачките занаетчиски организации се намалувал поради напред изнесените причини.

Во поглед на обемот и асортиманот на производството на дрвопреработувачкото општествено занаетчество во нашата република, може да се констатира дека тоа се однесува најмногу на финални производи од дрво. Од проучуваните податоци за периодот 1964—1975 година, на пример, од вкупниот обем на оствареното производство, отпаѓало околу 96% на финални производи од дрво, а само 4% примарно (услужно бичење граѓа). Од финалното производство 50,9% отпаѓало на градежна столарија, 46,3% на мебел, а само околу 2,8% на други финални производи од дрво. Меѓутоа, обемот на производството во овој период има тенденција на значително опаѓање, бидејќи има негатизна стапка годишно од околу —6,72%.

Ваквите состојби и тенденции во дрвопреработувачкото занаетчество од општествениот сектор укажуваат на одредени моменти кои треба да се имаат предвид при планирањето на идниот развој во оваа дејност. Имено, се доаѓа до сознанието дека во сегашниот степен на развиеност на општествено-економските елементи кај нас, ваквиот начин, односно форма на организираност на преработувачкото занаетчество, е неодржлива, туку е потребно масовно и големосериско индустриско производство, со висока продуктивност на трудот и конкурентно способно, како на домашниот, така и на меѓународниот пазар.

По, сето тоа не значи ликвидирање на занаетчиското начин на производство воопшто и во преработката и обработката на дрвото, туку напротив, потребно е да се изнајдат нови форми на организација во смисла занаетчеството да се трансформира во „мај стопанство“, кое во кооперација со индустриското производство ќе врши збогатување на асортиманот и задоволување на посебни барања, како на домашниот, така и на странскиот пазар.

Сео тоа, се чини, е согледано кај нас, и преку разните општествено-економски мерки и прописи се презманни активности воопшто занаетчеството, па и дрвопреработувачкото, во услови на самоуправно организирано стопанство кај нас да си го најде своето вистинско место. Но, сметаме дека недоволно се искори-

стени сите овие општествено-економски можности, врз самоуправни доходовни односни дрвопреработувачките капацитети не само во општествениот туку и во индивидуалниот сектор да прераснат во таканаречено мало стопанство, со цел да бидат што подоходовни и да дадат свој придонес во работењето на дрвноиндустриските капацитети кај нас, и, пошироко, во рамките на СФР Југославија. Затоа, овој сектор од преработката и обработката на дрвото треба да биде предмет на посебни анализи и проучувања, а со цел да се изнајдат најдобри форми на организирање и работење.

4. ЗАКЛУЧОЦИ

Во услови на недоволно развиено стопанство и доста тешки последици од војната, во периодот по ослободувањето, дрвопреработувачкото занаетчичество има доста големо општествено-економско значење за нашата земја.

Ова особено доаѓа до израз во првите години по војната, кога дрвната индустрија не била развиена и немало можност да се задоволат големите потреби од градежно дрво и најразлични производи од дрво (граѓа, градежна столарија и сл.) во обновата и изградбата на нашата земја.

Организираното дрвнопреработувачко занаетчичество во општествениот и приватниот сектор во СР Македонија, во периодот по ослободувањето, има големо општествено-економско значење и поради тоа што во оваа дејност се вработени годишно по над 2.800 работници и што се произведувани најосновните и најпотребните производи од дрво, а во прв ред градежен материјал од дрво, градежна столарија, амбалажа, мебел и др.

Дрвопреработувачкото занаетчичество во СР Македонија зема силен замав во својот развој и тоа сè до 1954 година. По оваа година се забележува извесна стагнација, па и опаѓање, што се огледува во прв ред во опаѓањето на бројот на некои дрвопреработувачки занаетчиски струки, опаѓање на бројот на работените, бројот на занаетчиските ученици и сл. Секако, сето ова придонесува да опадне и обемот на производството, а со тоа и општествено-економското значење за стопанството.

До ваквите тенденции во развојот на дрвопреработувачкото занаетчичество дојде поради повеќе општествено-економски причини, меѓу кои поважни се: незаинтересираноста на младите работници за изучување на оваа дејност, т.е. се поголемиот нивен интерес за вработување во индустријата; немањето доволно материјални и други средства за отварање на дрвопреработувачки занаетчиски дуќани; одење-изучување и вработување во јатрактивни занаетчиски и услужни дејности (електро-сервиси и дуќани и др.) во приватниот сектор, и спојување, припојување и интегрирање со дрвната индустрија, како и трансформација и прераснување на општествените дрвопреработувачки занаетчиски организации во современи индустриски организации.

Имајќи ги предвид ваквите состојби и тенденции, потребно е во дејноста на дрвопреработувачкото занаетчичество да се пре-

земаат соодветни општествено-економски мерки, со цел да се изнајдат трајни решенија тоа да прерасне во современ сектор на малото стопанство и интегрален кооперативен дел на индустриската за преработка и обработка на дрвото. Секако, кога се зборува за можните решенија, пред сè се мисли на изнаоѓање најоптимални организациски форми и доходовно поврзување на дрвопреработувачкото занаетчичество со дрвопреработувачките индустриски ОЗТ, со цел да се остварат најдобри производнистички резултати.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васић, В.: Економска политика Југославије, Београд, 1977.
2. Занатство: Друштвене занатске организације. СВ — 146, 173, 178, 185, 301, 338, 380, 453, 500, 607, 708, 747, 782, 834, 957, 1016. СЗС, Београд.
3. Димитров, Б.: Проучување на капацитетите за механичка преработка и обработка на дрвото на подрачјето на СР Македонија. Докторска дисертација, Скопје, 1981.
4. xxxxxxxxxxxx: СГМ 1951 до 1954 и 1968—1980. Скопје.
5. xxxxxxxxxxxx: СГЈ 1953—1980. Београд.
6. xxxxxxxxxxxx: Номенклатура за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи според дејностите. „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/62.
7. xxxxxxxxxxxx: Одлука за единствена класификација на дејностите. „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76.
8. xxxxxxxxxxxx: Општи закон за занаетчеството од 6. VI 1949 година. „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/49.
9. xxxxxxxxxxxx: Уредба за занаетчиските дукани и занаетчиските претпријтија од 26. I 1954 година. „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54.

РЕЗЮМЕ

ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТЫВАЕМОЕ РЕМЕСЛО В СР МАКЕДОНИИ (1945—1980 г.)

Б. Димитров

В этой статье автор дефинирует деревоперерабатываемое ремесло и на основании своих анализов и изучений выявляет соответствующие констатации и заключения о состоянии и развитии этой деятельности в СР Македонии в период Второй мировой войны.

Констатируется, что в период после Второй мировой войны, т.е. после 1945 года, деревоперерабатываемое ремесло организовано как в рамках общественного, так и в рамках частной собственности в хозяйстве в СР Македонии и во СФРЮ.

Древоперерабатываемое ремесло имело значительное и достаточно большое влияние в первые годы после войны, во время обновления и строительства страны. Между тем, в период после 1950/54 года замечается тенденция стагнации и даже уменьшение некоторых деревопере-

работываемых ремеслов. Это результат конкуренции с промышленным производством, т.е., результат ускоренного развития индустриализации страны.

Автор ставит некоторые основные соображения об открытии самых оптимальных реорганизаций и преориентации в деревоперерабатываемом ремесле с целью получению самый вариант решения организации в форме маленьского хозяйства и в кооперативных отношениях с промышленностью для получения лучших результатов в работе. Именно, деревоперерабатываемое ремесло, особенно в производстве финальных изделий из дерева, необходимо организовать так, что бы оно стало неразрывным от современной и модерной промышленности, должно стать высоко производственной, доходной, рентабельной и конкурентно способной как на внутреннем так и на внешнем рынке.